

"Во моментот делувам како член на СПМ, но во Собранието сум независен во моите дејствувања, токму поради проблемите и разликите со членовите на СПМ во однос на НАТО, но тоа не значи дека веднаш би влегол во пратеничка група, колку за да влезам", вели Зоран Витанов.

"Не сум сигурен дека веќе сакам да бидам парламентарец. Во ваква какафонија каква што е во македонското Собрание срамота е да бидеш парламентарец, чест на исклучоци. И ако некогаш се премислам, тоа ќе го правам како независен пратеник", коментира Есад Рахиќ.

"Логиката е следна, да се зближат луѓе кои се демократи по убедување во вистинска политичка ориентација во смисла на знаење за тоа кои се реалните перцепции кои треба да ги создадеме за добробит и на народот и на етничките заедници и државата. Доколку таквиот проект биде прифатен од народот тогаш сигурно ќе продолжам да дејствувам, во спротивно нема потреба повеќе да бидам тука", објаснува Ѓорѓи Оровчанец.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Колку што е најасна дилемата во однос на формирањето на оваа собраниска група, толку е симптоматично и прашањето зошто овие пратеници почнуваат да се активираат во вистинска смисла на зборот, токму кога се најавуваат предвремени парламентарни избори. Нивните изјави се дека тие се загрижени за судбината на Македонија, но дали вистинската причина за нивниот потег е да си обезбедат нареден мандат. Всушност, искуството покажа дека секогаш кога имало избори се одвојувале пратеници и се формирале нови партии, кои се приказна сама за себе, активни се само во предизборието, а штом ќе поминат изборите замираат со своите активности.

НЕ ПО СЕКОЈА ЦЕНА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ

На прашањето за мотивите во Собранието да дејствува како независен пратеник, и дали со тој чекор собира поени за евентуален нареден мандат, пратеникот Витанов одговара:

"Ако постои такво нешто, пред сè, би дал оставка од функцијата пратеник отколку да тактизирам. Ситуацијата, барем за мене, е јасна. Знаете дека тоа не ми е прв пат. Бев заменик-министер за економија, а по обелоденетиот криминал дадов оставка, и потоа немав аспирации да бидам дел од Владата, како и сега. Што се однесува до прашањето за предвремени избори моја проценка е дека во 2008 година нема да ги има. Сигурен сум дека ќе влеземе во ЕУ агендата во ноември да почнат преговорите, а по-



ЗОРАН ВИТАНОВ

родот дека не сум дел од тој тим. За мене агендата за РМ е во НАТО, во ЕУ, под уставно име, зачувување на македонската нација, како и идентитетот и македонскиот јазик. Инаку, подготвен сум да дадам отчет за севкупното мое скромно работење во политиката, при што тврдам дека досега сум бил конзистентен политичар".

Во однос на идејата за новата собраниска група на независни пратеници, тој вели дека во неа нема да влезе по секоја цена.

"Во моментот делувам како член на СПМ, но во Собранието сум независен во моите дејствувања токму поради проблемите и моите разлики со членовите на оваа партија во однос на нашето евроатлантско интегрирање, но тоа не значи дека веднаш би влегол во пратеничка

ВЕРБАЛНА ИДНИ ПРАТ

Кoj кому му ги мати сметките во однос на формирањето на собраниската група на независни пратеници и дали таа воопшто ќе се формира? Иако такво нешто се најавуваше пред букурешкиот Самит, групата чиј приоритет требаше да бидат НАТО и ЕУ интеграциите, сè уште не е формирана. Откако пратеникот Зоран Витанов реши во Собранието да дејствува како независен пратеник, иако си ја задржа книшката на Социјалистичката партија на РМ, се мислеше дека работата е повеќе од завршена. Но, очигледно не е така.

По неговата изјава "Неколкумина слободномислечки луѓе, меѓу кои и јас, одлучија да се здружат за клучните приоритети НАТО, ЕУ и името, а за сите други прашања ќе спроведуваме сопствена агенда", тој, сега вели:

"По секоја цена не би влегол во таа собраниска група".

Сепак, во јавноста како членови на новата собраниска група, покрај Витанов, се спомнуваат и Кире Гештаковски, Есад Рахиќ, Ѓорѓи Оровчанец, Фадил Сулејмани.

сигурен сум дека од 1.1.2009 г. ќе се либерализира визниот режим, што значи дека избори по таква агенда не доаѓаат предвид, така што ова не го правам од никакви тактички причини. Меѓутоа, сега Македонија дефинитивно се наоѓа пред историски момент и веќе не е време на опортунизам и молчење, туку на храброст, доблест и чесност. Потегот го направив исклучително од такви побуди, и затоа не сакам да бидам дел од играта која РМ ја води кон кавга поради НАТО".

Витанов го посочува своето гледање на тоа кој ја водел кавгациската игра: "Претседателот на Социјалистичка партија на Македонија, во најмала рака, се покажа како дел од таквата игра, особено ако се осврнете на уредништвата на медумите во кои тој има влијание. Едноставно, сакав да му покажам на на-

група колку за да влезам. Во тој случај по малку би личел и на Амди Бајрам. Мојата идеја не е сега да тргувам и да лицитирам, напротив да се поддржи Владата до Букурешт, за потоа РМ да опстои на агендата за ЕУ и за либерализација на визниот режим. Во однос на тоа немам потребна ниту да бидам ниту да не бидам дел од некои пратенички групи, имам потреба да видам како ќе се одвиваат состојбите во РМ и ќе дејствувам независно, како што најавив пред македонската јавност".

Дали тоа би значело некој вид фракција во СПМ?

"На некој начин да, бидејќи би ги изневерил сите членови на СПМ, кои сега мене ме поддржуваат и поради мене се во партијата. Верувајте тој број воопшто не е мал, особено што највисокото тело

БРАНИСКА ГРУПА НА НЕЗАВИСНИ ПРАТЕНИЦИ



ЕСАД РАХИЌ



ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ

на СПМ има изградено став ние да влезе во НАТО. Должен сум тоа да го почитувам, а спротивен став да не следам, макар да доаѓа и од претседателот на партијата", коментира Витанов.

СВЕТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ САКААТ ДЕМОКРАТСКИ ПАРТИИ

Пратеникот Есад Рахиќ, кој се спомнува како еден од членовите на групата која треба да биде формирана, вели дека Витанов, иако последен, се приклучил на ваквата идеја, сепак прв ја промовирал.

На Македонија ѝ се важни евроатлант-

како независен пратеник. Меѓутоа, има една работа која не е коректна и не е фер, а тоа е зошто Македонија не ја направат една изборна единица, па тогаш на Есад Рахиќ, на Георги Атанасоски, и на било кои други луѓе, кои можат да помогнат, ќе им се даде можност. Во ваква фрагментирана политичка сцена, со вакв изборен систем, апсолутно привлечени се големите политички партии, па затоа тие не даваат промена на изборниот модел. Јас сум еден од оние кои се залагаат за група на независни пратеници. Идејата беше да се настапи на здрава основа - штитење на македонските национални интереси. Нашето приближување кон евроинтеграциите да не биде само на зборови, туку и подготовка на одредени законски решенија и заземање цврсти позиции затоа што НАТО и

институциите во РМ. Витанов ја промовираше идејата, иако ние претходно ја чувавме од јавноста, за на некој начин да ја заштитиме од било какви влијанија и за да го изодиме нашиот реален пат. Меѓутоа, јас сум оптимист дека таква група сепак ќе се формира и дека бројот на нејзините членови ќе се зголеμουва".

Дали неговиот ангажман во евентуалната нова собраниска група би значел поени за нареден мандат? За потсетување, тој излезе од ВМРО-Народна партија, формира своја партија, а во Собранието дејствува како независен. Од тој аспект какви му се шансите доколку има предвремени избори?

"Логиката е следна, да успееме да се обединиме околу спомнатата идеја која е надвор од партискиот антагонизам, кој во РМ владее 17 години и кој ја доведе Македонија во овој корсокак, да се зближат луѓе кои се демократи по убедување во вистинска политичка ориентација во смисла на знаење за тоа кои се реалните перцепции, кои треба да ги создадеме за добробит и на народот и на етничките заедници и државата. А дали ваквиот проект ќе биде прифатен од народот, тоа е прашање на избор. Доколку биде прифатен тогаш сигурно ќе продолжам да дејствувам, во спротивно нема потреба веќе да бидам тука. Целото мое политичко делување, без разлика каде и како, всушност се сведува на концепцијата која сега ви ја презентирам".

Иако основата на оваа група би биле евроатлантските аспирации на РМ, постои ли можност за судир меѓу пратениците кои имаат различно позиционирање?

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЕНИЧКИ ФОТЕЛЈИ

ските интеграции - коментира Рахиќ - тоа сигурно е интенција на сите 120 пратеници. Ме чуди тоа што некој замрзнува функции, а потоа го одмрзнуваат да не настине, така рече господинот Синго. Витанов сам си даде за право да каже дека влегува во групата без никој да го праша, а потоа се повлече од изјавата. Јавно и одговорно тврдам дека идејата да направам пратеничка група заради избори нема логика, зашто прво не сум сигурен дека повеќе сакам да бидам парламентарец. Во ваква какафонија каква што е во македонското Собрание срамота е да бидеш парламентарец, чест на исклучоците. Второ, ако некогаш се предомислам, тогаш ќе се предомислам заради обичните граѓани кои ми приоѓаат и ме охрабруваат да продолжам во борбата. И ако тоа го правам, ќе го правам

ЕУ не значат само привилегии, туку многу повеќе значат обврски, а привилегиите доаѓаат подоцна".

Ѓорѓи Оровчанец, Нова алтернатива, за кој, исто така, постоеја најави дека ќе влезе во таа група, објаснувајќи ја нејзината цел, вели дека идејата подразбира консолидирање на пратеничка група, која не мора идеолошки да биде врзана. Нејзин проект се евроатлантските интеграции на Република Македонија.

"Тоа значи - констатира тој - нема поддршка за Владата или за опозицијата, туку има поддршка за државата во нејзините евроатлантски интеграции, како и исполнување на условите кои треба да го дефинираат датумот за почеток на преговори. Тоа се основните начела плус други елементи, кои ќе овозможат зајакнување на системското делување на

"Апсолутно нема потреба да се судираме. Политичката идеологија во РМ, без разлика колку партиите и медиумите да се трудат да ја диференцираат на лева и на десна, според мене, таа толку е изместена, па всушност не постои лево или десно. Сè е маневар и глумење пред јавноста за да покажат некаква идеологија, која всушност не постои. Партиите се недемократски, не се изградени по демократски принципи и функционираат на принцип на лидерство, со лојалност на одредена елитистичка група. Другите не учествуваат во демократијата, тие се маргинални и такви партии кои досега дефинираа и власт во РМ се покажаа како неуспешни. На Македонија ѝ треба реална демократија, а недемократски партии не ќе може да постојат".